

**ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС**

Консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на

31 Декември 2021 година

Извештај на независниот ревизор

Скопје, мај 2022

## СОДРЖИНА

### **Извештај на независниот ревизор**

### **Консолидирани финансиски извештаи**

Консолидиран извештај за финансиската состојба	2
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	3
Консолидиран извештај за промените во капиталот	4
Консолидиран извештај за паричните текови	5
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	6

### **Прилог 1: Консолидирана годишна сметка за 2021 година**

До  
Акционерите и раководството на  
ВЕТЕКС АД Велес

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес и подружница (во понатамошниот текст “Групата”), кои што го вклучуваат консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 Декември 2021 година, консолидиран извештај за сеопфатна добивка, консолидиран извештај за промените во главнината и консолидиран извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки кон консолидираните финансиски извештаи.

### Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи согласно Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за воспоставување на интерна контрола за која смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување постапки за прибавување на ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, настанато било како резултат на измама било како резултат на грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата, со цел дизајнирање на ревизорските постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.

**До**  
**Акционерите и раководството на**  
**ВЕТЕКС АД Велес**

### **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжува)**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### **Основа за мислење со резерва**

Како што е наведено во Белешка 20 – Краткорочни финансиски обврски кон придружните консолидирани финансиски извештаи, Групата проценила износ од 42.031 илјади денари како обврска по основ на учество во резултатот со состојба на 31 декември 2021 година. Со верификација констатиравме дека за овој износ тековните обврски се преценети, бидејќи овие обврски се застарени и Групата треба истите да ги отпише.

### **Мислење со резерва**

Според наше мислење, освен за ефектот од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат реално и објективно, во сите материјални аспекти, консолидираната финансиска состојба на Групата заклучно со 31 Декември 2021 година, како и нејзината консолидирана финансиска успешност и нејзините консолидирани парични текови за годината која завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени во Република Северна Македонија.

### **Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Групата е исто така одговорно за подготвување на консолидиран годишен извештај за работењето на Групата за 2021 година, во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски податоци објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


До  
Акционерите и раководството на  
ВЕТЕКС АД Велес

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжува)**


Според нашето мислење, историските финансиски податоци изнесени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за годината која завршува на 31 декември 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 Декември 2021 година.

06.05.2022 година

Ревизија Стојчевски

  
Надица Стојчевска  
Директор



  
Надица Стојчевска  
Овластен ревизор

+389 02 3133 999, +389 71 400 368

Октомвриска Револуција 19/3-6, Куманово  
Подружница: Васил Горѓов 20/1-7, Скопје

contact@revizijastojchevski.com

www.revizijastojchevski.com



Друштво за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

За годините што завршуваат на  
на 31.Декември 2021. и 2020. година

( во 000ден.)

	Белешки	31.Дек.2021	31.Дек.2020
<b>А. СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	13	-	-
Материјални средства (нето)	13	116.455	94.443
Финансиски вложувања	13	11.110	11.239
<b>Нетековни средства-нето</b>		<b>127.565</b>	<b>105.682</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	14	152.084	141.897
Побарувања од купувачи и поврзани субјекти	15	15.243	20.815
Други краткорочни побарувања	16	12.520	12.389
Финансиски вложувања	16	-	-
Парични средства	17	6.530	15.409
АВР	16	258	254
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>186.635</b>	<b>190.764</b>
<b>ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА</b>		<b>314.200</b>	<b>296.446</b>
<b>Б. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>			
Основна главнина	18	93.149	93.149
Законски резерви и ревалоризациони		12.568	12.088
Останати резерви		4.884	4.884
Акумулирана добивка		92.142	77.071
Добивка за деловната година		6.582	15.182
Загуба за деловната година (-)		-	-
Пренесена загуба (-)		-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>209.325</b>	<b>202.374</b>
<b>В. ОБВРСКИ</b>			
Долгорочни финансиски обврски	19	12.324	13.752
Краткорочни финансиски обврски	20	66.626	69.871
Обврски спрема добавувачите	21	25.680	10.435
Обврски за аванси, депозити и каудии	22	-	-
Обврски спрема поврзани субјекти	22	-	-
Останати тековни обврски	22	245	14
Обврски по даноци, придонеси и др. давачки	22	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	22	-	-
ПВР	22	-	-
<b>Вкупнообврски</b>		<b>104.875</b>	<b>94.072</b>
<b>ВКУПНА ПАСИВА - Главнина, резерви и обврски</b>		<b>314.200</b>	<b>296.446</b>

Лице одговорно за составување  
на финансиските извештаи  
Драган Дамјаноски



Председател на УО  
Галев Дејан



☞ Друштво за производство на преливо и конец ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС ☞

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА**

За годините што завршуваат на  
на 31.Декември 2021. и 2020. година

( во 000ден.)

	Белешки	31.Дек.2021	31.Дек.2020
Приходи од продажба	7	319.719	333.957
Останати приходи	8	6.305	13.413
Промени во вредноста на залихите		(587)	(409)
Материјали енергија	9	183.870	195.498
Бруто плати	10	84.084	77.610
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	12.661	20.434
Амортизација и вредносно усогласување	11	13.198	19.860
Други трошоци	11	23.229	15.438
Набавна вредност на продадени стоки и услуги	11	334	523
<b>Вкупно трошоци на продадени производи, услуги и стоки</b>		<b>316.789</b>	<b>328.954</b>
<b>Оперативна добивка (загуба)</b>		<b>9.235</b>	<b>18.416</b>
Приходи од финансирање	12	-	-
Расходи од финансирање	12	(1.051)	(683)
<b>Добивка (загуба) од финансирање</b>	<b>12</b>	<b>(1.051)</b>	<b>(683)</b>
<b>Добивка (загуба) од редовно работење пред оданочување</b>		<b>8.184</b>	<b>17.733</b>
<b>Вкупна добивка пред оданочување</b>		<b>8.184</b>	<b>17.733</b>
<b>Данок од добивката</b>	<b>23</b>	<b>647</b>	<b>1.869</b>
<b>Нето добивка (загуба) за финансиската година</b>		<b>7.537</b>	<b>15.864</b>
<b>Останата сеопфатна добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Добивка од ревалоризација на недвижности постројки и опрема		-	-
Курсни разлики од преведување на странско работење		-	-
Промени во објективна вредност на финансиски средства расположиви за продажба		-	-
Промени во објективна вредност на инструменти за хедирање на паричните текови		-	-
Актуарски добивки/загуби пензиски планови на дефинирани користи		-	-
Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва		-	-
<b>Данок на добивка на осиганата сеопфатна добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нето останата сеопфатна добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно сеопфатна добивка/загуба за финансиската година</b>		<b>7.537</b>	<b>15.864</b>
Сопствениците на матичното друштво		-	-
Не контролирано учество		-	-
<b>Вкупна расположива сеопфатна добивка/загуба за финансиската година</b>		<b>7.537</b>	<b>15.864</b>

Лице одговорно за составување  
на финансиските извештаи  
Драган Дамјаноски



Председател на УО  
Галев Дејан



Друштво за производство на преливо и конец ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ**

За годините што завршуваат на  
на 31.Декември 2021. и 2020. година

(во 000 ден)

	31. Дек. 2021.	31. Дек. 2020.
<b>ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ (ОПЕРАТИВНИ) АКТИВНОСТИ</b>		
Нето добивка	7.537	15.864
Амортизација	13.198	10.852
Курсни разлики	-	-
Добивка од вложувања	-	-
Расходи од камати	-	-
Побарувања од купувачите	5.572	7.972
Краткорочни финансиски вложувања	-	-
Останати побарувања	(131)	2.704
Активни временски разграничувања	(4)	476
Залихи	(10.187)	(16.509)
Обврски спрема добавувачи	15.245	2.104
Обврски за примени аванси	-	1.483
Обврски по краткорочни кредити и др. финансиски обврски	(3.245)	-
Останати тековни обврски	231	(1.935)
Обврски спрема вработените	-	-
Обврски по даноци, продонеси и други давачки	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-
<b>Нето гошовински одлив (прилив) од деловни активности</b>	<b>28.216</b>	<b>23.011</b>
<b>ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ</b>		
Долгорочни финансиски вложувања	129	(5.050)
Набавки или оттуѓување на основни средства	(35.210)	(47.222)
<b>Нето гошовински одлив (прилив) од инвестициони активности</b>	<b>(35.081)</b>	<b>(52.272)</b>
<b>ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		
Обврски по долгорочни кредити	(1.428)	21.538
Зголемување на капиталот	-	5.055
Резерви	-	-
Исплатени дивиденди	(586)	(10.915)
<b>Нето гошовински прилив (одлив) од финансиски активности</b>	<b>(2.014)</b>	<b>15.678</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти</b>	<b>(8.879)</b>	<b>(13.583)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината</b>	<b>15.409</b>	<b>28.992</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на крајот на годината</b>	<b>6.530</b>	<b>15.409</b>



Лице одговорно за составување  
на финансиските извештаи  
Драган Дамјаноски




Председател на УО  
Галев Дејан



Друштво за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС  
 КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
 За годината што завршува на  
 на 31. Декември 2021. година

(во 000 ден)

1	Белешка	Запишан капитал	Добивка/загуба		Останата сеопфатна добивка				Други резерви		Вкупно	Неконтролно учество	Вкупна главнина
			Акумулирана	За годината	Преведување на Стравски работења	Ревалоризација на мат./немат. средства	Финансиски средства расположиви за продажба	Останати резерви	Заковски	За сопствени акции			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>СОСТОЈБА НА 01.01.2021. ГОДИНА</b>													
		93.149	92.253				9.939	7.033		202.374		202.374	
<i>Исправка на грешки во претходен период</i>													
<i>Ефекти од промени на сметководствени политики</i>													
<b>Повторно прикажана состојба на 01.01.2021.</b>													
		93.149	92.253				9.939	7.033		202.374		202.374	
<b>Сеопфатна добивка/загуба за финансиската година</b>													
				7.537						7.537		7.537	
<i>Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот</i>													
<b>ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА</b>													
<b>Трансакции со акционерите признаени во главнина и резервите</b>													
			(111)	(369)				480					
<i>Издвојување на резерви</i>													
				(586)						(586)		(586)	
<i>Дивиденди</i>													
<i>Одкупени сопствени акции</i>													
<i>Продадени сопствени акции</i>													
<b>ВКУПНО ТРАНСАКЦИИ СО АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЗНАЕНИ ВО ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИТЕ</b>													
		93.149	92.142	6.582			9.939	7.513		209.325		209.325	
<b>СОСТОЈБА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2021.</b>													

Основна главнина (или вкупниот капитал) за да биде секогаш искажан во номинална вредност на запишаниот капитал, ревалоризацијата с е искажува одделно.

Лице одговорно за составување на  
финансиските извештаи  
Драган Дамјаноски



Председател на УО  
Галева Дејан

Велес, Април 2022. Година

---

---

# БЕЛЕШКИ КОН РЕВИДИРАНИТЕ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА 31. ДЕКЕМВРИ 2021. И 2020. ГОДИНА

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи се направени на база на финансиското работење на:

- Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес број на регистарска влошка во Централен Регистар на РМ РМ 02007557?-4-03-000, основано на 13.05.1991. година и Друштвото за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ВЕ-КО ДООЕЛ, форма на трговското друштво: Заштитно друштво, број на регистарска влошка во Централниот Регистар на РМ 02046212?-8-09-000 основано на 29.04.2002. година;

- Седиште: ул. Вардарска бр. 50, општина Велес град Велес;
- Позначајни дејности кои ги извршува: подготовка и предење на текстилни влакна;
- Основач: ВЕТЕКС АД Велес, 100,00 % сопственик;
- Број на вработени: 200
- Сопственичка структура: приватна сопственост.

## 2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

### 2.1. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА

Консолидираните финансиски извештаи изработени од страна на менаџерскиот тим се изготвени врз основа на МСФИ и Македонските прописи кои ја одразуваат целокупната примена на Законот за Трговски друштва, а посебно поглавјата кои ја регулираат сметководствената материја и финансовото работење, како и другите позитивни законски прописи кои се однесуваат на примената на сметководствените принципи.

Овие Консолидирани финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и главнината кои се однесуваат на работењето на друштвото. Трансакциите се прикажани врз основа на метод на набавна вредност. Веродостојноста е поткрепена врз основа на принципот на континуитет т.е. фактот дека друштвото ќе продолжи да работи и во иднина. Во рамките на пропишаните сметководствени политики субјектот конзистентно одлучува за истите во утврдениот пресметковен период.

Сметководствените политики се применуваат од период до период на козистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСС или МСФИ, или доброволно, со одлука на раководството на Друштвото, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во годишната сметка.

---

---

Заради се поголемото барање на корисниците на Консолидираните финансиски извештаи за поквалитетни информации врз чија што основа ги донесуваат своите деловни одлуки освен основните Консолидираните финансиски извештаи се поголема примена имаат и задолжителните забелешки кон Консолидираните финансиски извештаи како и низа други барања за објавувања.

Затоа Консолидираните финансиски извештаи онака како што се пропишани со нашите прописи не би можеле да ги задоволат потребите на широкиот круг на корисници. Посебна цел на нашите Консолидираните финансиски извештаи е известувањето за даночни потреби. Со новиот правилник за водење на сметководство од 29. декември 2009. година објавен во Службен весник на РМ БР.159/2009, објавени се изменетите и ревидирани Меѓународни Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско известување, кои треба да се применуваат при составување на консолидираните финансиски извештаи. Новиот комплетен сет на консолидираните финансиски извештаи содржи:

- Консолидиран извештај за финансиска состојба;
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка ;
- Консолидиран извештај за промена во главнината;
- Консолидиран извештај за готовинските текови и
- Консолидирани белешки кон финансиските извештаи

Основни сметководствени претпоставки според кој субјектот ги изготвува Консолидираните финансиски извештаи се:

- пресметковна основа во сметководството;
- континуитет;
- конзистентност.

## ***2.2. ПОДГОТОВКИ ВО УСЛОВИ НА ИНФЛАЦИЈА***

При изготвување на Консолидираната годишна сметка за 2021. година и наредните години, не постои законска обврска за спроведување на задолжителна ревалоризација. Според МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема, основно е почетното признавање како средство на недвижностите, постројките и опремата тие да се искажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби од оштетување.

МСС 16, покрај основната постапка за почетно признавање на средствата дозволува и алтернативна постапка според која по почетната постапка средствата треба да се искажат по ревалоризиран износ кој претставува објективна вредност на датумот на ревалоризацијата намалена за последователната акумулирана амортизација и последователната акумулирана загуба од оштетувања.

Менаџментот е со убедување дека Консолидираните финансиски извештаи на друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ. Поради многу нискиот коефициент на пораст на цените на индустриските производи менаџментот не се определи да ја примени алтернативната постапка.



---

---

### **2.3. СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Консолидираните Финансиски извештаи за 2021. година се ревидирани и е обезбеден принципот на конзистентност и споредливост со консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2020. година.

#### **НАПОМЕНА:**

*Консолидираните финансиски извештаи за 2021. година ги содржат следните правни субјекти :*

- а) Друштво за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес; и*
- б) Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ВЕ-КО ДООЕЛ Велес.*

#### **Изјава за усогласеност**

Врз основа на член 469 став 2 од ЗТД („Службен весник на РМ., 28/04; 84/05; 25/07; 87/08; 42/10 и 48/10), односно врз основа на Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ., 159/09 и 164/10) и согласно со точката ВО2 од МСФИ 1, Претседателот на Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес од Велес, Галев Дејан на ден 31.12.2021. година, на експлицитен начин и безрезервно ја дава следната:

### **ИЗЈАВА**

Почнувајќи од 01.01.2011 година, Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес од Велес и Друштвото за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ВЕ-КО ДООЕЛ, своите Консолидирани финансиски извештаи ќе ги подготвува и презентира со целосна примена на МСФИ.

- Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на Меѓународните стандарди за финансиското известување;
- Валута на презентација е МКД .

### **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

#### **3.1. ПРВИЧНО УСВОЈУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ (МСФИ)**

##### **Член 1**

Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес се усогласени со МСФИ.

Известувачки датум за првите Консолидирани финансиски извештаи според МСФИ на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес е 31. Декември 2011. Година.

---

---

## Член 2

Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес во почетниот биланс на состојбата според МСФИ:

- ги признава сите средства и обврски чиешто признавање се бара според МСФИ,
- не признава ставки како средства или обврски, ако МСФИ не дозволуваат такво признавање,
- ги применува МСФИ при мерењето на сите признаени средства и обврски.

## Член 3

Исправка на основните грешки ќе се врши според МСС 8, точки 34-36)

Како промена на сметководствената проценка се сметаат особено:

- вреднувањето на ненаплативите побарувања (тековно);
- застареноста на залихите (тековно) и
- корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата (тековно и идно).

### ***3.2. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ***

## Член 4

Побарувањата за запишан, а неуплатен капитал ќе се искажуваат по номинална вредност на запишаниот капитал, согласно актите на друштвото (сукцесивна уплата на запишаниот капитал).

Неуплатениот капитал го намалува износот на запишаниот капитал.

Капиталот кој нема да биде уплатен, согласно роковите и условите пропишани со актите ќе биде поништен, доколку обврзникот не го уплати и во дополнителниот рок согласно позитивните законски прописи.

### ***3.3. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА***

## Член 5

Друштвото ги разграничува нематеријалните средства како долгорочни средства и средства расположиви за продажба.

Нематеријалните средства ги опфаќаат заштитните знаци и имиња, издатоци за развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права.

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход во моментот на неговото настанување (трошоци за развој).

---

---

## Член 6

Издатоците за истражување не се третираат како средство.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права во врска со изработката или дистрибуцијата на производи, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 7,5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта, се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок за набавка на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување, кои се вклучуваат во расходите на тековниот период.

## Член 7

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период на добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат.

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност.

Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

## Член 8

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба, односно во периодите во кој се очекуваат економските користи, но не подолго од 7, 5 години.

### ***3.4. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА (НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА - НПО)***

## Член 9

Друштвото ги разграничува материјалните средства како долгорочни средства и средства расположиви за продажба.

Материјалните средства се признаваат по трошокот на набавка, под услов, истиот да може веродостојно да се измери.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или објективната вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба (трошоци за: подготовка на местото (рамнење, потпорни ѕидови, канали за одводнување, трошоци за рушење на стари градби), испорака и манипулација, инсталирање и монтажа, услуги на стручни лица и слично).



---

---

Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до конечната куповна цена.

Каматите по кредитите земени за набавка на материјални средства се капитализираат и влегуваат во состав на набавната вредност.

#### **Член 10**

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ кај НПО, разликата се отпишува преку вредносно усогласување до надоместливиот износ.

Добивките или загубите настанати со продажба се определуваат преку споредбата на сметководствената (сегашна вредност) со продажната вредност.

#### **Член 11**

Кај материјалните средства се прави разлика меѓу инвестиционото (тековно) одржување и инвестиционото вложување.

Трошоците за одржување и поправки на средствата, т.н. трошоци на инвестиционо одржување, се признаваат како расходи на периодот.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува капацитетот на средството, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи.

Вредноста на инвестиционите вложувања ја зголемува набавната вредност и на овој начин зголемената основица подлежи на амортизација.

#### **Член 12**

Набавката на средствата може да се реализира и со размена за друго средство, односно за хартии од вредност.

Во случај на таква размена, износот на трошокот на набавка се утврдува според пазарната вредност на превземеното (набавеното) средство.

Ако таквата вредност не е позната тогаш истата се определува според објективната вредност на отстапеното долгорочно материјално средство, односно според објективната вредност на хартиите од вредност.

Трошоците на набавка на предметите и услугите изработени во сопствена режија, кои се користат како постојан материјален имот, се утврдуваат во висина на нивните цени на производство, под услов да не ја надминуваат нивната нето пазарна (реализациона) вредност.

Цената на производство се утврдува согласно МСС 2 - Залихи.

#### **Член 13**

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството.

---

---

Векот на употреба на средството може да се процени и врз основа на бројот на производи или слични единици за кои се очекува дека друштвото ќе ги оствари од тоа средство - функционален метод .

#### Член 14

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

Градежни објекти	40 год.
Парни котли	10 год.
Погонски машини	10 год.
Пумпи,брусилници,компресори	10 год.
Виљушкари	10 год.
Телефонска централа	5 год.
Клима уреди,греалки,рафтови	5 год.
Фотокопир,калкулатори	5 год.
ПП апарати,ваги	5 год.
Возила	4 год.
Канцелариски мебел	5 год.
Компјутери,печатачи	4 год.
Опрема менза	10 год.

Земјиште, книги и уметнички дела не подлежат на амортизација.

#### Член 15

Основица за пресметка на амортизација е набавната вредност на средството. Ако реално може да се процени остатокот на вредноста, за овој износ се намалува основницата за амортизација. Остатокот на вредноста за потребите на пресметка на амортизацијата се смета за незначителен за средствата кои се предмет на досегашна набавка

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува со праволиниска метода во периодите на векот на употреба согласно точка 17.

На инвестициите во тек не се пресметува амортизација.

---

---

### Член 16

Стапките на амортизација се определуваат на следниот начин:

Градежни објекти	2.5 %
Парни котли	10.0 %
Погонски машини	10.0 %
Пумпи, брусилици, компресори	10.0 %
Виљушкари	10.0 %
Телефонска централа	20.0 %
Клима уреди, греалки, рафтови	20.0 %
Фотокопир, калкулатори	20.0 %
ПП апарати, ваги	20.0 %
Возила	25.0 %
Канцелариски мебел	20.0 %
Компјутери, печатачи	25.0 %
Опрема менза	10.0 %

### **3.5. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕНА ДОЛГОРОЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

#### Член 17

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување, без трошоците на камати ако се купени на кредит. Акциите и уделите ќе се водат според методот на трошокот на вложување.

Пазарните хартии од вредност (наменети за тргување), се мерат според тековната пазарна цена (берзанска цена).

Непазарните хартии од вредност (расположиви за продажба), се мерат според проценетата објективна вредност.

Останатите долгорочни финансиски вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност.

#### Член 18

Исправката (вредносното усогласување) на вложувањата, се спроведува во периодот на создавањето на неможноста за наплата на дел или на вкупното побарување на товар на расходите на периодот.

Отписот на побарувањата по основ на вложувања се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука соодветниот орган на друштвото.



---

---

### **3.6. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ**

#### **Член 19**

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажа и автомобилските гуми, се евидентираат според трошоците на набавката, а пресметката на потрошокот со примена на методот на специфична идентификација на производите на залиха.

#### **Член 20**

Ситниот инвентар во употреба, се отпишува еднократно при самата набавка.

#### **Член 21**

Амбалажата и автомобилските гуми, се отпишуваат при набавка .

#### **Член 22**

Намалувањето на вредноста на залихите, се спроведува во време на редовните месечни и годишниот, а врз основа на проценка на оштетеност, рок на употреба, дотраеност на залихите и слично.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање (сведување) по пат на отпис до нето реализационата вредност.

#### **Член 23**

Залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се водат според трошоците на набавка, односно според цената на производството. Во цената на производството се вклучуваат: трошоците на материјали за изработка, платите за изработка, останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои може да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите. Износот на општите и директните трошоци кои се вклучени во вредноста на тие залихи се утврдува со калкулации кои посебно се изработуваат.

Трошоците на управата и продажбата (управно-продажна режија) не се вклучуваат во вредноста на залихите.

Намалувањето на вредноста на залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се врши при годишниот попис. Намалување на вредноста на залихите се врши во случај на неадекватен квалитет на изработката, оштетување и дотраеност на залихите до нето реализационата вредност ако е пониска од набавната. Во случај на вонредни настани на залихите им се намалува вредноста и пред редовниот годишен попис.

Нето реализационата вредност е продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за проценетите трошоци за довршување на производството и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

---

---

#### Член 24

Залихите на трговски стоки во магацинот, се водат по набавни цени .

Намалување на вредноста на залихите на трговската стока се спроведува во случај на пад на пазарните цени, оштетувања или други причини, на товар на расходите на периодот.

#### Член 25

Залихите на трговските стоки во продавниците се водат по продажни цени со вклучен ДДВ и пресметана разлика во цени. Намалувањето на вредноста на залихите на трговската стока се спроведува во случај на пад на пазарните цени, оштетувања или други причини на товар на расходите на периодот.

### **3.7. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНА ВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА**

#### Член 26

Побарувањата од подружници и други претпријатија, побарувањата од купувачите, побарувањата за повеќе исплатени износи од добивката, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите, намалени за рабати и попусти во цената, согласно склучениот договор, односно одлуката за исплата.

Вредносно усогласување на побарувањата ќе се врши преку исправка на вредноста и траен отпис на побарувањата.

Намалувањето на вредноста на побарувањата (вредносното усогласување), се спроведува задолжително, кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација или врз основа на воспоставените политики на времените рамки, како и во услови на настапување на рокот на застарување од 3 (три) години за побарувањата од должничко доверителен однос и општиот рок од 5 (пет) години за сите останати побарувања.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура: Побарувањата над 3 години се вреднуваат 0% од номиналниот износ.

### **3.8. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

#### Член 27

Вложувањата во хартии од вредност се искажуваат според методот на трошоците на вложување.

#### Член 28

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се признаваат во тековни приходи.

#### Член 29

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност.

### **3.9. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕНА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ)**

#### **Член 30**

Парите на сметките во денари кај деловните банки, се водат во номинални износи, според доставениот извод за состојбата на прометот на соодветните сметки.

Парите во благајна во денари, се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на билансирањето.

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во Консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2021. година се следниве:

Валута	31.Декември 2021.	31.Декември 2020.
1 УС\$	54,3736	50,2353
1 ЕУР	61,6270	61,6940

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на Консолидираниот извештај за парични текови:

а) Паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни);

б) Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

### **3.10. ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА**

#### **Член 31**

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка.

### **3.11. ПОЛИТИКА ЗА АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

#### **Член 32**

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

#### **Член 33**

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.



---

---

Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата.

Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### ***3.12. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАПИШАНИОТ КАПИТАЛ***

#### **Член 34**

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Неуплатениот запишан капитал го намалува вкупниот запишан капитал.

### ***3.13. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕН ВИШОК)***

#### **Член 35**

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства, по нивното почетно признавање според набавната вредност.

Ревалоризациониот вишок ги покрива загубите кои произлегуваат од нетековните средства.

### ***3.14. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ***

#### **Член 36**

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за законските резерви, посебно за статутарните резерви и за останатите резерви.

### ***3.15. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАДРЖАНАТА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВКА / ЗАГУБА***

#### **Член 37**

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на управата, а во согласност со Законот за трговските друштва. Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со договорот на друштвото / статутот да ја покриваат загубата, со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на собранието / собирот на содружници и според одредбите на Законот за трговските друштва. Авансот на добивка може да се исплатува ако меѓу пресметковниот период искажува добивка и ако не постои пренесена загуба.

---

---

### **3.16. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА**

#### **Член 38**

Добивката или загубата во тековната година во Извештајот за сеопфатната добивка се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

### **3.17. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ**

#### **Член 39**

Обврските спрема поврзаните претпријатија, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции, оштети и отпремнини.

#### **Член 40**

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето, но и на крајот на секој месец во случај на отплата на долгови.

#### **Член 41**

Обврските по хартии од вредност се искажуваат по номинална вредност на хартиите од вредност според одлуката за издавање.

### **3.18. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ОБВРСКИ**

#### **Член 42**

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган.

#### **Член 43**

Обврските по меници и чекови, односно останати хартии од вредност се искажуваат по номинална вредност на хартиите од вредност кои ги сочинуваат краткорочните обврски на друштвото, зголемена за каматата, ако е договорена или утврдена со одлуката за издавање на хартии од вредност.

### **3.19. ПОЛИТИКА ЗА ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

#### **Член 44**

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.

---

---

Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

#### **Член 45**

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

#### **Член 46**

Наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди се евидентираат во корист на временските разграничувања, а за кои не било искажано соодветно побарување.

### ***3.20. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ***

#### **Член 47**

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските, односно доведат до зголемување на капиталот со исклучок на зголемувањата кои се направени од учесниците во основната главнина.

#### **Член 48**

Приходите од продажба на добра се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

#### **Член 49**

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

#### **Член 50**

За приходите што не се дефинирани со овој акт, се применува Меѓународниот сметководствен стандард 18 и другите соодветни меѓународни сметководствени стандарди (МСФИ).

### ***3.21. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ***

#### **Член 51**

Расходите се признаваат согласно точка 78 до 80 и 94 до 98 од Рамката за составување и презентирање на Консолидираните финансиски извештаи (МСФИ).

---

---

## Член 52

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата (точки 94-98 од Рамката).

## Член 53

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во Консолидираните финансиски извештаи.

### **3.22. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

## Член 54

Средства, обврските, приходите и расходите за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ и МСС .

Овој акт се применува на Консолидираните финансиски извештаи кои се составуваат за деловната 2017. година како и за следните години.

## **4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ**

За материјалните средства кои се евидентирани по набавна вредност, користен е дополнителен метод за повторна проценка до датумот на известувачкиот период.

Побарувањата се проценети врз основа на објавената сметководствена политика на денот на известувачкиот период, според рочноста.

## **5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ**

Промена на сметководствени политики и корекција на грешки во тековниот период не е настаната.

## **6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК**

Пазарниот ризик е нормален ризик со кој што се соочува друштвото во работењето во своето секојдневно опкружување.

Друштвото е ориентирано како на домашниот така и на странскиот пазар.

---

---

Неликвидноста на домашниот и на странскиот пазар е присутна во работењето на друштвото, а создавањето на цврсти и партнерски односи со купувачите е основна цел на друштвото.

Финансиската криза, политичките фактори, нестабилноста на регионот имаат деструктивно влијание врз пазарот .

Проширувањето на асортиманот и внимателно вклучување на новите производиво понудата на друштвото, како и промотивните активности за запознавањето на квалитетот и асортиманот на производите и други маркентишки активности претставуваат одговор на друштвото за соочување со пазарниот ризик.

Ризикот на ликвидност поради глобална светска финансиска криза е поизразен во регионот, а друштвото настојува со постојани контакти со коминтетнтите преку нагласување на обврските за плаќање во роковите од должничко-доверителни односи, да го елиминара ризикот од наплата.

Педигрето на купувачите, историјатот на нивните долгови и кредитна изложеност, нивната задолженост се испитува и следи во текот на работењето.

Друштвото не применува финансиските инструменти за обезбедување на наплата, а селективниот избор на купувачите и негување и развивање на односите со истите се единствени методи во овој период на работење.

Друштвото превзема активности на утужување за наплата на побарувањата кои не се реализирани до 3 години од денот на купопродажба, додека општ рок на валута на наплата на побарувањата изнесува 90 дена.

Со купувачите задолжително се склучуваат купопродажни договори.

Друштвото се соочува со валутниот ризик во работењето со нерезидентите по основ на увоз извоз на стоки и услуги.

Друштвото се соочува со кредитниот ризик со кој кредитите и задолжувањето по основ на кредити се следи и не се дозволува оптоварување со кредити и износи на отплати на главен долг и камати да претставува потенцијална опасност за тековното работење.

## 7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Приходи од продажба во земјата	49.790	85.034
Приходи од продажба во странство	269.929	248.923
Други приходи од продажба	-	-
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>319.719</b>	<b>333.957</b>



## 8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Приходи од употреба на сопствени производи	577	508
Приходи од фонд за иновации	-	11.734
Останати приходи од работењето	5.728	1.171
<b>Вкупно останати оперативни приходи</b>	<b>6.305</b>	<b>13.413</b>

## 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Трошоци за сировини и материјали	139.285	156.590
Трошоци за енергија	44.585	38.908
<b>Вкупно трошоци за сировини и материјали</b>	<b>183.870</b>	<b>195.498</b>

## 10. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Нето плати	49.760	46.888
Придонеси и даноци од плати	20.560	19.752
Други лични примања	13.764	10.970
<b>Вкупно трошоци на вработените</b>	<b>84.084</b>	<b>77.610</b>

## 11. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работење се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Амортизација	13.198	10.852
Вредносно усогласување	-	9.007
Набавна вредност на прод.стоки и услуги	334	523
Услуги со карактер на материјални трошоци	12.661	20.434
Останати трошоци од работењето	23.229	15.438
<b>Вкупно останати оперативни расходи</b>	<b>49.422</b>	<b>56.254</b>

## 12. НЕТО ПРИХОДИ ( РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите од финансирање се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Приходи од камати	-	-
Расходи од камати	(1.051)	(683)
Позитивни курсни разлики	-	-
Негативни курсни разлики	-	-
Останати финансиски приходи	-	-
<b>Вкупно нето приходи - расходи од финансирање</b>	<b>(1.051)</b>	<b>(683)</b>

### 13. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Нетековните средства се состојат од следното (во 000 денари):

2021	Земјиште	Згради	Опрема	Нематер. средства и вложувања	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
<i>Салдо на 1. јануари 2021.</i>	528	117.345	320.810	11.239	449.922
Нови набавки во годината	-	17.161	17.920	-	35.081
Пренос од инвес.во тек	-	129	-	(129)	-
Расходи-продажба	-	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-	-
<i>Салдо на 31. Декември 2021.</i>	528	134.635	338.730	11.110	485.003
<b>Исправка на вредноста</b>					
<i>Салдо на 1. Јануари 2021.</i>	-	101.073	243.167	-	344.240
Амортизација за 2021	-	2.261	10.937	-	13.198
Расходи	-	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-	-
<i>Салдо на 31. Декември 2021.</i>	-	103.334	254.104	-	357.438
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2021.</b>	528	16.272	77.643	11.239	105.682
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2021.</b>	528	31.301	84.626	11.110	127.565
2020	Земјиште	Згради	Опрема	Нематер. средства и вложувања	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
<i>Салдо на 1. јануари 2020.</i>	528	112.598	278.335	6.189	397.650
Нови набавки во годината	-	4.747	42.475	5.050	52.272
Пренос од инвес.во тек	-	-	-	-	-
Расходи-продажба	-	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-	-
<i>Салдо на 31. Декември 2020.</i>	528	117.345	320.810	11.239	449.922
<b>Исправка на вредноста</b>					
<i>Салдо на 1. Јануари 2020.</i>	-	98.890	234.497	-	333.387
Амортизација за 2020	-	2.183	8.670	-	10.853
Расходи	-	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-	-
<i>Салдо на 31. Декември 2020.</i>	-	101.073	243.167	-	344.240
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2020.</b>	528	13.708	43.838	6.189	64.263
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2020.</b>	528	16.272	77.643	11.239	105.682

## 14.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Суровини и материјали	100.474	91.313
Намалено за исправка на суровини и материјали	(205)	-
Резервни делови	2.094	1.373
Намалено за исправка на резервни делови	-	-
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми на залиха	-	-
Намалено за исправка на ситен инвентар, амбалажа и автогуми на залиха	-	-
Недовршено производство	16.857	9.163
Готови производи	31.100	38.207
Намалено за исправка на готови производи	-	-
Трговски стоки	1.764	1.841
Намалено за исправка на трговски стоки	-	-
<b>Вкупно залихи</b>	<b>152.084</b>	<b>141.897</b>

## 15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Побарувања од купувачи во земјата	9.962	7.471
Намалено за исправка	(10.808)	(10.808)
Побарувања од купувачи во странство	16.089	24.152
<b>Вкупно побарувања од купувачи</b>	<b>15.243</b>	<b>20.815</b>

## 16. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Побарувања за дадени аванси	484	4.498
Побарувања за повеќе платени даноци	11.753	7.535
Финансиски вложувања-орочен депозит	-	-
Останати побарувања	283	356
АВР	258	254
<b>Вкупно други краткорочни побарувања</b>	<b>12.778</b>	<b>12.643</b>

## 17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Пари на денарски сметки и благајни	4.557	8.627
Пари на девизни сметки и благајни	1.973	6.782
<b>Вкупно парични средства</b>	<b>6.530</b>	<b>15.409</b>

## 18. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар под Трег.бр.829/98 од 06.01.1999. година има заведено акционерска главнина во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ од 98.032.476,00 денари.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на 5% од добивката согласно Законот за распределба на добивката.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од главнината.

До колку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва и останатите резерви може да се употребат за покривање на загуба после искажување и усвојување на резултатите во годишната сметка.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. Декември 2021. година.

### 18.1 Состојба на акциите

Состојбата на бројот на акциите по родови на акции и сопственици е следнава:

2021.		01.01.2021.		Згол.	Нам.	31.12.2021.	
Родови на акции	Во сопственост на:	Бр. на акции	Учество во %			Бр. на акции	Учество во %
Обични акции	Физички лица - акционери	30.048	100,00 %	-	-	30.048	100,00 %
<b>Вкупно:</b>		<b>30.048</b>	<b>100,00 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.048</b>	<b>100,00 %</b>

### 19. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

Долгорочните финансиски обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Долгорочни кредити	12.324	13.752
<b>Вкупно долгорочни финансиски обврски</b>	<b>12.324</b>	<b>13.752</b>

### 20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

Краткорочните финансиски обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Краткорочни кредити	24.595	16.515
Обврски по основ на учество во резултат	42.031	53.356
<b>Вкупно краткорочни финансиски обврски</b>	<b>66.626</b>	<b>69.871</b>

### 21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Добавувачи во земјата	20.724	7.032
Добавувачи во странство	4.106	1.920
Добавувачи за нефактурирани стоки	850	1.483
<b>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</b>	<b>25.680</b>	<b>10.435</b>

---

---

## 22. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочните обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2021.	31. Декември 2020.
Примени аванси во земјата	-	-
Примени аванси во странство	-	-
Обврски по основ на резултатот	-	-
Обврски спрема вработените	9	-
Други обврски	-	-
Останати тековни обврски	236	14
<b>Вкупно други краткорочни обврски</b>	<b>245</b>	<b>14</b>

## 23. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ПО КОНСОЛИДИРАН ДАНОЧЕН БИЛАНС

Друштвото изработило Консолидиран Даночен Биланс и според него пресметало обврска за Данок од добивка во износ од 646.936,00 денари. Консолидираниот Даночен Биланс е изработен врз основа на Консолидираните Финансиски Извештаи и поединечните Даночни Биланси во согласност со законските прописи на Република Македонија.



ЕМБС: 04231660

Целосно име: Друштво за производство на преديو и конец ВЕТЕКС АД Велес

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози  
финансиски извештаи

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА; А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	127.564.646,00			105.682.393,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	116.454.595,00			94.442.822,00
10	-- Недвижности (011+012)	31.829.251,00			16.807.799,00
11	-- Земјиште	528.068,00			528.068,00
12	-- Градежни објекти	31.301.183,00			16.279.731,00
13	-- Постројки и опрема	80.022.002,00			75.543.115,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	3.983.929,00			1.507.591,00
19	-- Останати материјални средства	619.413,00			584.317,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	11.110.051,00			11.239.571,00
22	-- Вложувања во подружници	9.348.186,00			9.348.186,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	1.761.865,00			1.891.385,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	186.377.618,00			190.510.483,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	152.084.568,00			141.897.313,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	100.268.805,00			91.312.930,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.094.672,00			1.373.256,00
40	-- Залихи на недовершени производи и полупроизводи	16.856.742,00			9.163.013,00
41	-- Залихи на готови производи	31.100.330,00			38.207.270,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.764.019,00			1.840.844,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	27.762.502,00			33.203.812,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	9.645.810,00			6.425.114,00

47	-- Побарувања од купувачи	5.596.921,00			14.390.242,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	484.446,00			4.497.957,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	11.752.562,00			6.824.084,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	282.763,00			1.066.415,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	6.530.548,00			15.409.358,00
60	-- Парични средства	6.530.548,00			15.409.358,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	258.115,00			253.635,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	314.200.379,00			296.446.511,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	209.323.873,00			202.374.167,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	93.148.800,00			93.148.800,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	5.054.856,00			5.054.856,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	12.396.406,00			11.917.173,00
72	-- Законски резерви	7.512.730,00			7.033.497,00
74	-- Останати резерви	4.883.676,00			4.883.676,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	92.141.713,00			77.071.150,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	6.582.098,00			15.182.188,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+086)	104.876.506,00			94.072.344,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	12.324.436,00			13.752.218,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	12.324.436,00			13.752.218,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	92.552.070,00			80.320.126,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	9.645.810,00			6.425.114,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	16.034.741,00			4.010.091,00
100	-- Обврски кон вработените	9.240,00			
101	-- Тековни даночни обврски	235.680,00			13.608,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	24.594.699,00			16.515.420,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	42.031.900,00			53.355.893,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (085+081+094+109+110)	314.200.379,00			296.446.511,00

#### Биланс на успех

Ознака за	Опис	Нето за тековна	Бруто за	Исправка на	Претходна година
--------------	------	--------------------	-------------	----------------	---------------------



оп	година	тековна година	вредноста за тековна година	
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	326.024.369,00		347.369.555,00
202	-- Приходи од продажба	319.718.926,00		333.956.523,00
203	-- Останати приходи	6.305.443,00		13.413.032,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	47.370.263,00		46.961.065,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	47.957.071,00		47.370.282,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	317.377.064,00		329.363.091,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	183.870.251,00		195.498.027,00
209	-- Набавна вредност на грададените стои	334.442,00		523.321,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	12.661.209,00		20.433.898,00
212	-- Останати трошоци од работењето	22.792.420,00		14.956.294,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	84.084.113,00		77.609.770,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	49.759.530,00		46.887.793,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.406.850,00		3.199.297,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	17.153.263,00		16.552.780,00
217	-- Останати трошоци за вработените	13.764.470,00		10.969.900,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	13.198.057,00		10.852.380,00
220	-- Вредносно усогласување (обезреднување) на тековните средства			9.007.353,00
222	-- Останати расходи од работењето	436.572,00		482.048,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.050.660,00		683.138,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.050.660,00		683.138,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	8.183.453,00		17.732.543,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	8.183.453,00		17.732.543,00
252	-- Данок на добивка	646.936,00		1.868.789,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	7.536.517,00		15.863.754,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	200,00		191,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	7.536.517,00		15.863.754,00
288	-- Вкупна свопфатна добивка за годината (269+266) или (266-270)	7.536.517,00		15.863.754,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	528.068,00			528.068,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	438.800,00			403.851,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	31.301.183,00			16.279.731,00
619	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	180.673,00			180.673,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршител на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	93.148.800,00			93.148.800,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	12.324.436,00			30.267.638,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	24.594.699,00			10.435.205,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	334.442,00			117.708,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	334.442,00			117.708,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	49.455.311,00			84.915.332,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	269.929.173,00			248.923.483,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	5.971.001,00			13.413.032,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	102.273.951,00			134.802.837,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	44.632.721,00			24.470.696,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	250.567,00			204.820,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	10.594.361,00			12.900.169,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	785.551,00			896.754,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	17.678.000,00			15.385.009,00



678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6.135.924,00		4.771.770,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.519.176,00		2.065.972,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	10.125.206,00		7.618.909,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	316.131,00		285.164,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (во производство) (< или = АОП 211 од БУ)			1.168.883,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	624.806,00		10.860.255,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	844.717,00		490.687,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	170.772,00		104.956,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	112.206,00		367.128,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	3.666.355,00		3.309.306,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	117.636,00		270.463,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	2.973.572,00		2.321.881,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	3.374.614,00		3.843.318,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.638.677,00		712.231,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.562.776,00		2.520.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	723.535,00		743.845,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.193.194,00		2.452.399,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	814.162,00		986.762,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	191.060,00		87.476,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	6.653.198,00		7.071.775,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	18.670.469,00		3.601.810,00
721	-- Исплатени дивиденди	11.323.993,00		10.914.989,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	200,00		191,00

## Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2088	- 13.10 - Подготовка и предање на текстилни влакна	319.718.926,00			
2391	- 47.51 - Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	334.442,00			
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	5.971.001,00			

Потпишано од:  
DRAGE DAMJANOSKI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.